

**БАРАЊЕ
ЗА ИЗМЕНА ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА ЗА
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ**

_____ (датум на поднесување)

Бр. _____

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Име и презиме	
Фирма (полно име) ¹	
Фирма (скратено име)	
Седиште на фирма	
Единствен даночен број	
Судски регистерски број/ ЕМБС	
Единствен матичен број	
Телефонски број	
Број на факс	
e-mail	
Веб-страна	

¹ Доколку подносителот на барањето претставува група на компании (асоцијација, спојување од неколку фирми, конзорциум, итн.), податоците за седиштето и информациите за контакт, како и фотокопии од судските регистрации мораат да се достават за секоја компанија посебно која ја сочинува групата

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗМЕНА ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА СТАНДАРДНА ДОЗВОЛА

<p>1. Причина за измена или укинување на стандардна дозвола</p>	
<p>2. Датум на измена или укинување на стандардна дозвола</p>	
<p>3. За кое подрачје стандардната дозвола ќе се измени или укине</p> <p>(За секоја измена или укинување на стандардната дозвола да се наведе географската област, вклучително и населените места што ќе бидат опфатени со измената или / укинувањето)</p>	
<p>4. Опис на поштенската мрежа што се менува или прекинува</p> <p>Овој одговор може да се достави и како дополнителен документ</p> <p>(1) краток опис на услугата/ мрежата</p>	
<p>5. Податоци за законскиот застапник</p> <p>(Да се приложи документација како доказ дека законскиот застапник на корпорацијата или друго правно лице постапува согласно даденото овластување)</p>	<p>Име и презиме _____</p> <p>Фирма/позиција _____</p> <p>Матичен број _____</p> <p>Адреса _____</p> <p>Телефон _____ Факс _____</p> <p>e-mail _____ Друг телефон _____</p>

ПРИЛОЗИ:

1.Документ(и) со кој(и) се потврдува овластувањето на законскиот застапник за потпишување на барањето, _____ страници;

ИЗЈАВА НА ЗАКОНСКИОТ ЗАСТАПНИК

Со ова потврдувам дека податоците, доказите и другите информации содржани во ова барање и сите прилози кон истото се вистинити, точни и целосни заклучно со датумот на истото и дека ги исполнуваат условите предвидени со член 34 од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 9/2008),

(потпис)

(име, презиме)

(позиција)

(М.П.)